

Примено: 24.12.2025			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
03	1506		

ДОГОВОР
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Набавка и испорака на новогодишни пакетчиња



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА,
ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ - СКОПЈЕ
MINISTRIA E POLITIKES SOCIALE E
DEMOGRAFISE DHE ET E RINJVE - SHKUP

Склучен на ден 24.12. 2025 година, помеѓу:

Бр. / Nr. 02-8105/8

24 -12- 2025 / 20 год. / viti

I ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Министерство за социјална политика, демографија и млади, со седиште на ул. „Даме Груев“, бр.14 Скопје, претставувано од Министер Фатмир Лимани, во понатамошниот текст: Договорен орган, и
2. Друштво за промет и услуги АТЛАНТИЦ ТРАДЕ СКОПЈЕ ДОО Илинден, ул. 35 бр.33, Илинден, ЕДБ 4030007640588, ЕМБС 6244742, застапувано од Управител Перица Вичишки (во понатамошниот текст: Носител на набавката),

II ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Договорниот орган и Носителот на набавката, согласно спроведената постапка за јавна набавка на стоки- набавка и испорака на новогодишни пакетчиња, во согласност со важечките законски и подзаконски прописи.

Договорните страни го склучуваат овој договор врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 02-8105/1 од 12.12.2025 година, Одлука за избор за најповолен понудувач со архивски број 02-8105/6 од 23.12.2025 година, донесена во истата постапка, како и врз основа на доставена понуда од Носителот на набавката со која во целост се прифатени условите, барањата и напомените предвидени во тендерската документација.

Член 2

Предмет на овој Договор е набавка и испорака на новогодишни пакетчиња за потребите на Договорниот орган.

Носителот на набавка се обврзува да испорача пакетчиња со идентична содржина, која ги опфаќа следните ставки, со понудени нето тежини и пакувања како во понудата:

- Бонбони со овошен вкус, индивидуално пакување, со нето тежина 18 g, марка Фереро - 1 парче
- Млечно чоколадо со внатрешно изненадување/играчка, во безбедно индивидуално пакување, со нето тежина 20 g, марка Фереро - 2 парчиња
- Крцкав вафел со чоколаден прелив и крем полнење од млечен или лешников тип, индивидуално пакување, со нето тежина 43 g, марка Фереро - 1 парче
- Млечно чоколадо со крем полнење и додаток на набабрени житарици, индивидуално пакување, со нето тежина 23,5 g, марка Фереро - 1 парче
- Бисквит полнет со лешников или какао намаз, индивидуално пакување, со нето тежина 41,4 g, марка Фереро - 1 парче
- Сунѓераста тортичка со какао и млечно полнење, индивидуално пакување, со нето тежина 39 g, марка Фереро - 1 парче
- Млечно чоколадни стапчиња со кремасто млечно полнење, групно пакување со нето тежина 150 g, марка Фереро - 1 парче
- Крцкав вафел полнет со млечно чоколадо, индивидуално пакување, со нето тежина 34 g, марка Фереро - 1 парче
- Компримирани овошни бонбони со додадени витамини, пакување со нето тежина 60 g, марка Цедевита - 1 парче
- Инстант напиток со овошен вкус (во прав), пакување со нето тежина 200 g, марка Цедевита - 1 парче
- Млечно чоколадо со додаток на кршен кекс, пакување со нето тежина 85 g, марка Штарк - 1 парче
- Чоколадо полнето со млечен крем, индивидуално пакување, со нето тежина 100 g, марка Штарк - 1 парче
- Млечно чоколадо со млечно полнење и додаток на кршен кекс во филот, индивидуално пакување, со нето тежина 100 g, марка Штарк - 1 парче
- Пенест производ со чоколаден прелив и овошен вкус (портокал), индивидуално пакување, со нето тежина 28 g, марка Штарк - 1 парче
- Пенест производ со чоколаден прелив и овошен вкус (малина), индивидуално пакување, со нето тежина 28 g, марка Штарк - 1 парче
- Пенест производ со чоколаден прелив 1 парче в и вкус на банана, пакување со нето тежина 125 g, марка Штарк - 1 парче
- Солени стапчиња со кремасто полнење од кикиритки, пакување со нето тежина 100 g, марка Штарк - 1 парче
- Флипс од пченкарен гриз со додаток на кикиритки, пакување со нето тежина 130 g, марка Штарк - 1 парче

- Флипс од пченкарен гриз обложен со млечно чоколадо, индивидуално пакување, со нето тежина 40 g, марка Штарк - 1 парче
- Полнет бисквит со фил од млечно чоколадо и додаток на чоколадни парчиња, индивидуално пакување, со нето тежина 32 g, марка Штарк - 1 парче
- Желе производ со чоколаден прелив, индивидуално пакување, со нето тежина 35 g, марка Штарк - 1 парче

III ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик. Целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на македонски јазик.

IV ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Овој Договор е со времетраење од 60 (шеесет) дена сметано од денот на потпишувањето на договорот од двете договорни страни.

V ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Вкупната вредност на овој Договор се утврдува врз основа на реално извршената испорака, но не смее да го надмине износот од 180.000,00 денари без данок на додадена вредност.

Вкупната вредност на договорот со пресметан данок на додадена вредност изнесува 212.400,00 денари.

Единечната цена по новогодишно пакетче изнесува 981,38 денари без ДДВ. Вредноста на ДДВ изнесува 65,72 денари, а вкупно со ДДВ 1.047,10 денари. Цената е фиксна и непроменлива за целото времетраење на договорот.

VI НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

Начинот на плаќање е вирмански. Рокот на плаќање е до 30 дена од денот на прием на уредно изготвена фактура во архивата на Министерство за социјална политика, демографија и млади, во прилог со испратница.

Член 7

Фактурата ги содржи особено следниве елементи:

- повикување на број на Договорот;
- датум на изготвување;
- опис на стоката согласно техничката спецификација;
- единечни цени без ДДВ;
- вкупни цени без ДДВ;
- пресметка на ДДВ;
- вкупен износ за исплата;
- валута и рок на плаќање;
- сметка и банка на Носителот на набавката.

VII ДИНАМИКА, НАЧИН И МЕСТО НА ИСПОРАКА

Член 8

Носителот на набавката е должен испораката на новогодишните пакетчиња да ја врши согласно барањата утврдени во техничката спецификација и доставената понуда.

Испораката се врши по потреба на Договорниот орган, во зависност од наранчаните количини, во рок од 2 (два) дена од денот на доставување писмена нарачка од страна на овластено лице за следење на реализацијата на договорот.

Место на испорака се просториите на Договорниот орган на ул. „Даме Груев“ бр.14, Скопје.

Трошоците за пакување и транспорт до местото на испорака се на товар на Добавувачот.

Испораката се смета за извршена по потпишување на испратница од страна на овластени лица на двете договорни страни.

Сите производи содржани во новогодишните пакетчиња мора да имаат валиден рок на траење. Производите мора да бидат со сочуван квалитет и без видливи механички оштетувања.

Производите мора да бидат испорачани во оригинално, фабричко и неоштетено пакување, со јасно и читливо истакнати декларации на македонски јазик, во согласност со важечките законски прописи. Декларациите задолжително треба да содржат податоци за производителот, увозникот, составот, нето-количината, датумот на производство и рокот на траење, како и сите други информации предвидени со закон.

VIII. КВАЛИТАТИВНА И КВАНТИТАТИВНА КОНТРОЛА

Член 9

Квантитативниот и квалитативниот прием на новогодишните пакетчиња го врши овластено лице на Договорниот орган при примопредавањето.

Доколку се утврдат недостатоци во квалитетот или несоодветност со спецификацијата, Договорниот орган има право да ја одбие испораката и да побара замена, без дополнителни трошоци.

IX. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 10

Носителот на набавката се обврзува:

- да испорача производи со соодветен квалитет и валиден рок на употреба;
- да обезбеди соодветно пакување и декларации согласно закон;
- да ја изврши испораката навремено и професионално;
- да постапува во согласност со сите важечки прописи.

X ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 11

Договорниот орган е должен да ја плати договорената цена за реално испорачаните пакетчиња, согласно условите утврдени со овој Договор.

Член 12

Лица задолжени за реализација на договорот кај Договорниот орган е Емилија Печинска или друго лице овластено од Министер.

XI ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ, ОДНОСНО НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 13

Договорните страни се договорија дека Носителот на набавката ќе му плати на Договорниот орган определен паричен износ (договорна казна) ако не ја исполни својата обврска согласно овој договор, а особено ако договорот се раскине поради вина на Носителот на набавката.

Договорната казна изнесува 0,1% (1 промил) од вкупната договорена цена на услугите, со тоа што износот на така определената договорна казна не може да премине 5% од вкупната цена на услугите, предмет на набавка.

XII ВИША СИЛА

Член 14

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради "Виша сила", "Виша сила" значи исклучителен настан или околност:

- а. кој е надвор од контрола на страните;
- б. против кој ниедна од страните не можела разумно да преземе мерки пред стапување на Договорот;
- в. кој, откако настанал, страната не можела разумно да го одбегне или да го совлада и
- г. кој не може во голема мера да се припише на друга страна;

Вишата сила може да вклучува, но не е ограничена на исклучителните настани или околности опишани во точките од I до V, се додека се исполнети горенаведените услови од (а) до (г):

- I. војна, непријателства, инвазија, акт на непријателства;
- II. бунт, тероризам, револуција, востание, воена сила или граѓанска војна;
- III. немир, раздвиженост, неред, штрајк или блокада од лица кои не се персонал на изведувачот или подизведувачите;
- IV. воена муниција, експлозивни материјали, радијација или радиоактивност од страна на изведувачот;
- V. природни настани (пожар, поплава, земјотрес, пандемија, лоши временски услови, невообичаено за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите, утврдени во градежен дневник и сл.);

Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила, таа е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине спогодбено.

Доколку изведбата на сите работи во голема мера е спречена во непрекинат период од 30 (триесет) дена поради "Виша сила" за која е дадено известување, тогаш која било од страните може да даде известување за раскинување на Договорот.

XIII ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 15

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

XIV УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 16

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнувањето на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 17

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

Член 18

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

Ако една страна го извршила договорот целосно или делумно има право да и се врати она што го дала.

Ако двете страни имаат право да бараат враќање на даденото, заемните враќања се вршат според правилата за извршувањето на двостраните договори.

Секоја страна и должи на другата надомест за користа што во меѓувреме ја имала од она што е должна да го врати, односно да го надомести.

Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога ја примила исплатата.

Договорните страни се согласни евентуални спорови да се решаваат спогодбено во склад со важечките прописи и овој договор, но доколку тоа не е можно спорот ќе го решава надлежен суд во Скопје. Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој договор.

XV РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 19

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање, во спротивно надлежен за решавање на сите евентуални спорови е Граѓанскиот Суд Скопје - Скопје.

XVI ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 20

Договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да се дополни и/или измени само врз основа на член 119 од Законот за јавни набавки.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 21

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 22

Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои секоја страна задржува по 2 (два) примерока и стапува во сила со денот на неговото склучување.

Договорниот орган:

Министер

Fatmir Limani



Носителот на набавката

Управител

Перица Вичишки



Изработил: Теодора Васик Петровска, Советник
Согласен: Љубица Панова, Раководител на сектор
Одобрил: Fatmir Sabriu, Државен секретар

